

20141986104

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2010 и 135/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Со оваа Програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2015 година, Раздел 040.01 - Влада на Република Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондацииите, во вкупен износ од 12.000.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондацииите, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели:

	Опис на приоритет	Вкупен износ во денари	Број на грантови	Износ на средства по грант
I	<p>Зголемување на економскиот раст и на вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот, преку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натамошно подобрување на деловното опкружување и креирање еднакви можности за економски раст и развој на сите учесници во економските процеси; • Подобрување на конкурентноста на македонските производи; • Зголемување на учеството на обновливите видови на енергија во финалната потрошувачка на енергија и зголемување на енергетската ефикасност; • Зголемување на туристичката понуда и градење на препознатлив туристички имиџ со воведување на светски стандарди во туристичко-угостителските услуги; • Прилагодување на земјоделството кон европските стандарди; • Развој и унапредување на шумарството; • Поефикасна заштита на здравјето на разтенијата; • Ефикасно користење на водните ресурси; • Промовирање на семејството и креирање политики за поддршка на семејството; • Подобрување на условите на граѓаните за квалитетен и здрав живот со продолжување на вложувањата во здравството; • Поттикнување на развојот на културата во насока на создавање естетски плурализам на уметничките вредности со јакнење на едукативната, забавната, економската, кохезивната и другите димензии на културата; • Континуирана заштита на културното наследство независно од неговото историско, цивилизациско и етнокултурно обележје; • Планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства; • Постигнување на стандардите на Европската унија за квалитет на животната средина, природата и одржливиот развој. 	7.500.000,00	25	300.000,00

II	Интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО, преку: <ul style="list-style-type: none"> • Јакнење на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница и унапредување на односите и соработката на билатерален, регионален и мултилатерален план; • Европски демократски вредности во процесот на пристапување; • Зголемување на учеството на граѓанскиот сектор и социјалните партнери во процесот на креирање и имплементација на политики. 	1.500.000,00	5	300.000,00
III	Бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото, преку: <ul style="list-style-type: none"> • Јакнење на борбата против корупцијата и организираниот криминал; • Создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи; • Јакнење на владеењето на правото. 	1.500.000,00	5	300.000,00
IV	Инвестирање во образованието, иновациите и информатичката технологија како клучни елементи за креирање општество базирано на знаење преку: <ul style="list-style-type: none"> • Осовременување на образовниот систем и науката со цел да се обезбедат компетенции потребни за пазарот на труд и развој на економијата; • Развој и примена на информациските технологии во сите сегменти на живеењето; • Намалување на дигиталниот јаз со создавање олеснети услови за пристап до информатичко комуникациски технологии и зголемување на информатичко-комуникациските вештини на граѓаните. 	1.500.000,00	5	300.000,00

3. Постапката за распределување на средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се спроведе согласно на добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република Македонија, утврдена со Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации.

4. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

5. Здруженијата и фондацииите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, најдоцна до 31.1.2016 година.

6. Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе достави Извештај за реализација на Програмата до Владата на Република Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати, до 28.2.2016 година.

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10440/1
23 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.